



ВЕЛИГДЕН во Светата Земја ИЗРАЕЛ 24. Април - 01. Мај 2019 (6 ноќевања / 8 дена)

Реализирајте го сонот со посета на земјата ветена од Господа на Авраам и неговите следбеници, земјата кон која Мојсие ги поведе децата на Израил по егзодусот во Египет и секако земјата родна на нашиот спасител, Исус Христос која и ден денес е колевка и светилиште на трите најголеми религии. Откријте ја лулката на Христијанството по Патеците на Евангелието, доживејте ги физички и духовно Библиските пејсажи на Галилеа, онаму каде се движеа Исус и неговите следбеници.

ПРОГРАМА НА ПАТУВАЊЕТО:

1. Ден: 24. Април: Скопје – Истанбул – Тел Авив

Состанок на групата на Аеродром Александар Велики во 07:15 часот. Лет за Истанбул со ТК1004 во 09:20 часот. Оброк во авион. Слетување во 11:55 часот. Полетување со ТК 786 во 13:30. Оброк во авион. Слетување на аеродромот Ben Gurion во 15:40 часот. Пречек од страна на претставник на локалниот партнер. Потоа се упатуваме на панорамски разглед на Тел Авив и Old Jaffa, најстарото пристаниште на Средоземјето, античкиот дел на Тел Авив каде ќе ја посетиме црквата Св.Петар и уметничкиот квартал. Продолжуваме со трансфер до хотел во Витлеем. **Ноќевање.**

2. Ден: 25. Април: Витлеем – Маслиновата Гора – Новиот Град – Еин Карем

Појадок. Посета на Пештерата со Јаслите во Црквата на Светото Рождество во Витлеем, како и црквата Св. Катерина и пештерата на Св.Јероним. Од Маслиновата Гора ќе имаме можност за прекрасен панорамски поглед на вечниот Свет Град. Посета на Светите Олтари на Маслиновата Гора, Оче Наш, Капелата Dominos Flavit, Гетсеманските Градини, ќе ја посетиме Базиликата на Агонијата со Гециманската Градина. Оваа базилика е попозната како Базилика на Сите Нации. Во Гециманската Градина, Исус ги поминал последните часови пред да биде уапсен. Посета на гробот на Мајката Божја, кој се наоѓа под земја а на површината е само влезот. Спуштајќи се кон гробот се наоѓаат и гробовите на нејзините родители Св.Ана и Св.Јоаким, и гробот на Св.Јосиф. Гробот на Богородица е празен бидејќи од него телото на Богородица се вознело на небото. Посета на Ein Karem, живописно село родното место на Св. Јован Крстител. Враќање назад во хотел. Вечера. **Ноќевање**

3. Ден: 26. Април: Стариот Град – Планината Сион – Еврејски Кварт – Западниот Сид

По појадокот, заминување на целодневна пешачка тура -прошетка низ Светиот Град, Via Dolorosa – патот на Христовото Страдание, ќе влеземе во Кулата Antonia, затворот каде Исус ги поминал последните часови пред да биде осуден, па повторно, по Патот на Крстот, Via Dolorosa, ќе стигнеме до Базиликата на Светиот Гроб. Тука ќе ги посетиме Голготата, плочата на миропомазувањето на Исус и Христовиот Гроб. Ќе продолжиме во посета на Калвари и Празниот Гроб, Планината Сион и Еврејскиот квартал. Ќе влеземе во собата каде се одржала Последната Вечера а потоа ќе продолжиме, преку еврејскиот квартал до Западниот Сид (Сидот на плачот), најголемото Еврејско светилиште. Вечера. **Ноќевање.**

4. Ден: 27. Април: Масада – Мртво Море

По појадокот (со спакуван багаж) се упатуваме кон Масада – искачување со жичарница на тврдината) – спектакуларна Тврдина изградена од страна на Кралот Херод а потоа ќе се упатиме кон најниската точка на Земјината топка, окулу 400м под морското ниво, кон Мртвото Море каде ќе имаме можност да запливаме (или плуваме) во пријатно топлата вода. Патот го продолжуваме кон Тибериас / Назарет. Сместување во хотелот. Вечера. **Ноќевање.**

5. Ден: 28. Април: Галилеја – Светите Олтари – Табха – Горана Блаженствата – Капернаум – Јарденит

По појадокот се упатуваме кон Галилејското Море каде ќе имаме можност за утринско пловење со брод. Посета на Светите Олтари кои се наоѓаат покрај Галилејското Море, Езеро каде Исус пред своите апостоли и мноштво верници одржал дел од своите познати проповеди. Посета на Планината на Блаженствата и Табха место каде се случило умножувањето на рибите и лебот со кои Христос ги нахранил верниците. Ручек –риба во традиционален ресторан (вклучен во цената). По паузата за ручек се упатуваме кон Јарденит, местото каде Св. Јован го извршил крштевањето и каде ќе имате можност да се крстите во светите води на реката Јордан. Враќање во нашиот хотел во Тибериас за вечера. **Ноќевање.**

6. Ден: 29. Април: Гората Табор – Кана – Назарет

По појадокот, ќе тргнеме кон планината Табор каде ќе имаме можност да ја посетиме Црквата на Преображението. Од поножјето до врвот на 575 м надморска висина се патува со помали такси комбиња заради тесниот пат и кривините. Заминавање кон Кана Галилејска, каде ќе го посетиме местото каде се случило првото од трите Исусови чуда, кога Исус ја претворил водата во вино на свадбарската веселба. Продолжуваме кон Назарет, во посета на Базиликата на Благовештението и Пештерата над изворот каде Архангел Гаврил се јавил на Марија и и соопштил дека ќе го роди Исус. Посета и на Црквата посветена на Св.Јосиф, за која се смета дека е изградена врз куќата во која живеела Светата Фамилија. Вечера. **Ноќевање**

7. Ден: 30. Април: Тибериас – Хаифа – Бахајските Градини – Цезареа – Тел Авив

По појадокот со спакуван багаж заминавање кон црквата Стела Марис изградена над пештерата во која живеел Св.Илија. Продолжуваме во посета на прекрасните Бахајски градини во Хаифа и ќе имаме можност за прекрасен панорамски поглед на градот и пристаништето од планината Кармел. Од таму се упатуваме кон Цезареа римски археолошки локалитет со одлично конзервираниот амфитеатар изграден од страна на Крал Ирод и ќе ги видиме хиподромот и најголемиот аквадукт во Светата Земја. Слободно време во Тел Авив до предвиденото време за заминавање на аеродром.

8. Ден: 01. Мај: Тел Авив – Истанбул – Скопје

Лет за Истанбул со ТК 791 во 00:50, пристигнување во 03:05. Лет за Скопје со ТК 1003 во 07:50. Пристигнување во Скопје во 08:25 часот

И ДОГОДИНА ВО ЈЕРУСАЛЕМ – АМИН

ПАКЕТ АРАНЖМАН – ИЗРАЕЛ 7 ДНЕВНА БОГАТА ПРОГРАМА СО ВКЛУЧЕНИ ПОСЕТИ И РАЗГЛЕДИ 6 НОЌЕВАЊА / 6 ПОЛУ ПАНСИОНИ + 1 РУЧЕК	
ЦЕНА ПО ЛИЦЕ ВО 1/2 СОБА ЗА РЕЗЕВАЦИИ ДО 20. ФЕВРУАРИ	979 € / 60.698 МКД
ЦЕНА ПО ЛИЦЕ ВО 1/2 СОБА	1079 € / 66.898 МКД
Доплата за 1/1 (еднокреветна соба)	235 € / 14.570 МКД



Во цената е вклучено :

- Повратен авио билет Скопје – Тел Авив – Скопје
- Сместување во Хотели со 3* на база полупансион
- Сите трансфери према програмата
- Сите посети со вклучени влезници, према програмата
- Стручен локален водич на српски јазик
- Техничко водство / Пратител на групата од Аурора
- Ручек риба во традиционален ресторан

Во цената не е вклучено :

- Аеродромски такси 165€ / 10.230 мкд
- Дополнителни оброци и пијалоци кои не се наведени во програмата
- Задолжително патничко осигурување
- Задолжителен бакшиш за шоферите и возачите – 40 € / 2.480 мкд (се плаќа при пристигнување во Израел)

Забелешки:

Во случај на помал број од 20 пријавени патници, но најмалку 15, цената ќе се зголеми за 65 евра по патник

- За резервации потребен е аванс од 30% од вкупниот износ на аранжманот.
- Целосна уплата, најдоцна петнаесет (15) дена пред започнување на аранжманот.
- Програмата и редоследот на разгледи и посети може да претрпи промени во зависност од состојба на терен и други објективни причини.
- Организаторот на патувањето го задржува правото, во случај на промена на цената на превозот (авионските билети), да ја промени и цената на аранжманот.
- Доколку не се оствари минималниот број на патници, Организаторот го задржува правото да го откаже или да ја зголеми цената на аранжманот како и цените на факултативните излети.
- Организаторот го задржува правото за отказ на аранжманот 7 дена пред патувањето.

ку 5 дена пред поаѓање

